

## Постапка за аплицирање

Ве молиме поднесете ја вашата апликација (на англиски или германски јазик) најдоцна до 15 август 2022 година.

- Основната Апликациска форма се состои од:
    - o Формулар за апликација;
    - o Кратка биографија во следнава форма:  
<https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/cu rricu lum-vitae>;
    - o Копии од вашата Универзитетска или магистерска диплома и сертификати (минимум универзитетска диплома);
    - o Валиден документ за запишани магистерски студии (доколку поседувате);
    - o Препорака од вашиот професор за стипендија / грант за практиканство;
    - o Копија од сертификатот за познавање англиски јазик не постар од две години;
- и

- Апликација за грант за избор на кариера

o Опис на вашата историја на апликации во вашата избрана кариера (Како и каде сте аплицирале досега? Дали веќе сте учествувале на обуки за апликација?) (макс. две страни)

или

- Апликација за start-up бизнис

o Напишете ја вашата start-up бизнис идеја (макс. 2 страни)

и

- Договор за практиканство

=====

**Може да учествувате во нашите подготвителни обуки кои ќе се организираат во јуни 2022 година** во Скопје - Охрид - Битола - Штип - Тетово

Ве молиме вашата апликација за учество на обуки доставете ја на Е-mail: [boger@wusgermy.de](mailto:boger@wusgermy.de)  
[northmacedonia@wusgermany.de](mailto:northmacedonia@wusgermany.de);

o Кратка биографија, Копија од Уверение за положени испити и сертификати, потврда за редовен студент

## World University Service (WUS) Германија

World University Service (WUS) е меѓународна организација без политички или деноминациски определби. Организирана е во национални комитети во повеќе од 50 земји во светот. WUS се смета себеси за заедница на студенти, наставници и вработени во образовниот сектор.

Активностите на WUS Германија се особено фокусирани на:

1. Промоција на образованието за одржлив развој;
2. Меѓународна соработка во областа на образованието;
3. Поддршка на странски студенти и советување за реинтеграција;

### Контакт во Северна Македонија:

Димитар Каљошевски  
Проектен координатор  
Тел: ++389 072 227 940  
E-mail: [northmacedonia@wusgermany.de](mailto:northmacedonia@wusgermany.de)

### Канцеларија во Висбаден/Германија:

World University Service Deutsches  
Komitee e.V.  
Dr. Julia Boger  
Goebenstraße 35  
65195 Wiesbaden  
Тел.: ++49 611 9446051  
Факс: ++49 611 446489  
E-mail: [boger@wusgermy.de](mailto:boger@wusgermy.de)  
Internet: [www.wusgermany.de](http://www.wusgermany.de)

За повеќе информации, апликациски документи, важни датуми, понуди за работа и друго, посетете не на:

Internet: <https://tinyurl.com/wus-Transition-North-Macedonia>



## Започнување на вашата кариера

со грант за транзиција во кариерата на студенти/дипломирани од државните университети во Северна Македонија

- Обуки и тренинзи
- Месечни грантови
- Семинари

Краен рок за пријавување: 30 август 2022 година

Проектот е финансиран од Државниот канцелар на покраината Северна Рајна-Вестфалија - Германија

Die Landesregierung  
Nordrhein-Westfalen



## Цел и имплементација

Целта на понудата на грантови за пракса и обуки за започнување бизнис на студенти во периодот на транзиција помеѓу студирање и работа е да се зајакне образовната елита во Северна Македонија и да се обезбеди нова генерација на добро обучени професионалци. Со оваа транзициона програма сакаме да им овозможиме на младите од Северна Македонија да развијат професионална иднина во својата матична земја.

Овој транзициски грант е наменет за сите студенти од државни универзитети во Северна Македонија, кои се во завршна фаза од нивната магистерска програма (завршиле со магистерските студии во зимскиот семестар 2022/2023) или дипломирале во последните шест месеци (Додипломски студии) и бараат да ја започнат својата професионална кариера. На апликантите од домаќинствата со пониски приходи ќе им биде дадена предност.

**Доколку веќе имате пронајдено практикантска работа или ако барате соодветна пракса, можете да ни ја испратите вашата апликација.** Стажирањето треба да се одвива помеѓу октомври 2022 и март 2023 година и не би требало да трае подолго од три до шест месеци.

Покрај месечната стипендија од 250,00 евра (до шест месеци), на студентите или на младите професионалци им се нудат совети и коучинг за стратегии за аплицирање, влез во кариера, можности за стажирање и започнување бизнис.

Во текот на периодот на стипендирање со максимално времетраење од шест месеци, ќе ви бидат понудени или обуки за аплицирање за работа или коучинг за започнување бизнис, во зависност од видот на стипендијата за која сте избрани.

**Ве молиме имајте во предвид дека периодот на стажирање не треба да го надминува 31 Март 2022**

## Барања што треба да ги исполните

**Вие сте државјанин на Република Северна Македонија**

- Да сте во последна фаза од вашите магистерски студии на државен универзитет;  
или
- Сте ги завршиле вашите додипломски студии (дипломирале) или магистрирале не повеќе од 6 месеци пред да аплицирате и сега барате да ја започнете вашата професионална кариера;

## Имате идеја за почеток на бизнис

- Сакате да започнете сопствен бизнис и веќе имате идеја за бизнис модел?

Потребни ви се само уште неколку месеци за да се подготвите и да ја претворите вашата деловна идеја во реалност  
или

## Дали планирате да ја започнете вашата професионална кариера?

Практиканството овозможува важно дополнително практично искуство на вашите академски студии. Покрај тоа, можете да остварите професионални контакти за време на вашата пракса кои се многу важни за вашата идна кариера.

**Ако одговарате на овој опис, ние ќе ве поддржиме со грант за практикантска работа и коучинг.**

## Она што го нудиме

**Нашата стипендија ги вклучува следните понуди:**

Месечна стипендија од 250 евра, за период од 3 до 6 месеци и учество во една од овие програми за обука:

**- коучинг семинар за време на периодот на стажирање**

- о за професионална ориентација;
- о обука за клучни вештини;
- о за подготовка на план за кариера;

и

**- обука за апликации**

- о за пишување апликации за работа;
- о за интервјуа за работа;
- о за барање работа;

или

**- Коучинг за започнување бизнис**

- о Првична консултација;
- о Развој на патоказ за отпочнување на бизнис;
- о Дефиниција на цели;
- о Структурирање на проект;
- о Акциско планирање и пресметка;
- о Управување со кризи.